



**Друштво за осигурување
ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје**

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ КРАПОВИ

Ознака: ПУС-жив-крапови 04.24

Број: 1101-21/06/07

Датум на примена: 09.04.2024

ПРЕДМЕТ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

[1] Предмет на осигурување по овие Посебни услови се здрави крапови наменети за приплод и гојење во должина од најмалку 10 см, кои се одгледуваат во објектите (рибогоилишта) изградени за таа намена.

[2] Осигуреникот е должен да ги осигури сите крапови способни за осигурување.

ОСИГУРЕНИ ОПАСНОСТИ

Член 2

[1] Осигурувачот има обврска да надомести штета предизвикана со пцовисување на осигурените крапови поради болест или несреќен случај.

Во смисла на овие Посебни услови како несреќен случај се смета:

- 1) труење,
- 2) удар од гром,
- 3) затнување на доводните канали или мрежи и
- 4) замрзнување на водата, доколку биле преземени сите превентивни мерки.

[2] Ако е посебно договорено и е платена дополнителна премија, осигурувачот има обврска да ја надомести штетата настаната со бегане на рибите поради поплава.

ОПАСНОСТИ КОИ НЕ СЕ ОПФАТЕНИ СО ОСИГУРУВАЊЕТО

Член 3

[1] Со осигурување не се опфатени опасностите настанати поради:

- 1) земјотрес, воени настани, демонстрации и манифестации;
- 2) задушување како последица на недостиг на вода во објектите, истекување на водата, недоволно влевање на вода, намерно испуштање на вода од објектот, замрзнување на водата а не се направени отвори, ако во објектот има поголема количина на риби отколку што дозволува неговиот капацитет;
- 3) селекција поради физички изглед или оштетување;
- 4) уништување на рибите по наредба на надлежен орган заради сузбивање на болести;
- 5) пцовисување настанато како последица на непреземање ветеринарно-санитарни мерки предвидени со закон или друг акт донесен врз основа на закон, а во случаи кога надлежниот орган не донел наредба за уништување;
- 6) неправилна и недоволна исхрана или исхрана со штетна храна по вина на осигуреникот;
- 7) ненавремено лекување или пропусти во спроведување на зоохигиенскиот минимум;
- 8) груба немарност на осигуреникот или намерни штети причинети од осигуреникот или лицето на кого му ја доверил грижата за рибите;
- 9) за време на транспорт;
- 10) уништување на рибите од животни или птици;
- 11) бегане на рибите од рибогоилиштето поради поплава, доколку не е поинаку договорено.

СУМА НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 4

[1] Сумата на осигурување е вредноста која се добива кога тежината на краповите ќе се помножи со договорената цена по 1 килограм жива мера.

[2] Сумата на осигурување не може да биде поголема од пазарната вредност.

ПРЕСМЕТКА НА ПРЕМИЈА

Член 5

[1] Краповите во посебниот процес на одгледување или гоење се осигурени во полн износ врз основа на договорена цена за килограм жива мера, односно пазарна цена ако договорената цена е повисока од пазарната.

[2] При склучување на осигурувањето се издава полиса врз основа на предвидениот број и тежината на краповите во тековната година или врз основа на податоците од претходната година, и се пресметува годишната премија која осигуреникот треба да ја плати при склучување на осигурувањето.

МЕСТО НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 6

[1] Место на осигурувањето е објектот, во кој се наоѓаат краповите, кое во полисата е наведено како место на осигурување.

ОБВРСКИ НА ОСИГУРЕНИКОТ

Член 7

[1] Осигуреникот е должен да ги преземе сите заштитни мерки против заразни, паразитски и одгледувачки болести.

[2] Осигуреникот е должен да обезбеди постојана ветеринарна контрола на осигурените риби, и во случај на појава на болест да побара ветеринарна помош и да се придржува кон упатствата дадени од ветеринарот, да преземе потребни мерки за спречување на штетите и намалување на нивната големина.

[3] Осигуреникот има обврска да води точна евиденција од која може да се види: денот кога е започнато гоењето на краповите, односно приплодот, број, должина и тежина на рибите по објекти, дневно и месечно пцовисување (број и тежина) на одделни риби, број и тежина на продадени риби и друго.

[4] Рибогоилиштето мора да ги има следните податоци: а) ознака на базенот;

б) број и тежина на краповите, дневно и месечно;

в) број и тежина на краповите кои без оглед на причините се отстранети од објектот – базенот;

г) книга за температурата на водата и воздухот;

д) книга со податоци за количеството на кислород во водата; г) книга со податоци за исхраната;

- е) книга со податоци за употреба на лекови, лекување и анализи;
- ж) евиденција за хемиска и бактериолошка анализа на водата.

ПОЧЕТОК И ПРЕСТАНОК НА ОБВРСКАТА НА ОСИГУРУВАЧОТ

Член 8

[1] Обврската на осигурувачот во поглед на надоместокот на штета по основа на осигурувањето почнува во 24:00 часот на 14-тиот ден од денот кој во полисата е назначен како почеток на осигурувањето, ако на тој ден е платена премијата, доколку не е поинаку договорено.

[2] Обврската на осигурувачот во поглед на надоместок на штета престанува во 24:00 часот на денот кој во полисата е назначен како ден на истек на осигурувањето, ако не е поинаку договорено.

[3] Ако осигурените крапови до 24:00 часот од 14-тиот ден (за времетраење на каренцата) се разболат и не оздрават до истекот на тој рок, каренцата се продолжува за сите крапови додека болеста не престане, за што осигуреникот е должен да поднесе ветеринарна потврда дека се здрави.

Каренцата се применува и при појава на труење и задушување на рибите, како и при поплава, односно порои.

УТВРДУВАЊЕ И ПРЕСМЕТКА НА ШТЕТА

Член 9

[1] Настанатата штета се утврдува на местото на настанувањето.

[2] Утврдувањето на штетата го вршат претставник на осигуреникот и осигурувачот.

[3] При утврдување на штетата се утврдуваат околностите под кои настанала, причината и висината на штетата. По потреба материјал (риби, вода и др.) се доставува на анализа во овластена институција заради утврдување на причината за штетата.

[4] Висината на штетата се пресметува врз основа на тежината на пцовисаните крапови и договорената цена по 1 килограм жива мера.

ЗАШТИТНИ МЕРКИ И ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ ВО СЛУЧАЈ НА НАЗГОДА ИЛИ БОЛЕСТ

Член 10

[1] Осигуреникот е должен во објектите (базените и рибниците), да ги спроведе сите пропишани заштитни и превентивни мерки против заразни, одгледувачки и паразитски болести кај краповите.

[2] Осигуреникот треба да обезбеди постојана ветеринарна контрола на осигурените крапови, а во случај на заболување или незгода да ги почитува упатствата на ветеринарот и да ги преземе сите потребни мерки за спречување, односно намалување на штетата.

[3] Ако осигуреникот ги прекршува горенаведените обврски, осигурувачот нема никаква обврска за исплата на штета, ако таа настанала како последица од непридржување кон наведените мерки.

ПРИМЕНА НА ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ЖИВОТНИ

Член 11

[1] За осигурувања склучени по овие Посебни услови се применуваат и одредбите од Општите услови за осигурување животни, ако не се во спротивност со нив.

Овие Услови се донесени врз основа на Овластување на Надзорниот одбор на Друштво за осигурување ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје утврдено со Одлука бр. 0203-04/13 од 03.03.2023 година и Одлука на Управниот одбор бр. 0202-21/06 од 09.04.2024 година и ќе се применуваат од 09.04.2024 година.